

Врз основа на член 24 став 1 точка 23 од Статутот на Општина Ѓорче Петров (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров број 5/2006) Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров на ден 18.02.2010 година, ја донесе следната

И С П Р А В К А
во Одлуката за донесување на Урбанистички План за село Орман,
Општина Ѓорче Петров - Скопје

Се врши техничка исправка на деловодниот број на Одлуката за донесување на Урбанистички План за село Орман, Општина Ѓорче Петров - Скопје, донесена на 16-тата седница на Советот на Општина Ѓорче Петров, објавена во Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров број 1/2010 год.

Наместо деловодниот број 07-42/3 од 22.01.2010 година, Скопје, треба да стои деловоден број 07-42/4 од 22.02.2010 година, Скопје.

Број 08-715/1
од 18.02.2010 година
Скопје

Г р а д о н а ч а л н и к
Сокол Митровски с.р.



Republ i ka Makedoni ja
OP[TI NA \OR^E PETROV

64/09) O . 07-481/8 26.02.2009 43
- („ .07/08; 139/08
- ,

1.

1.1.

- O ,
- :
1. ;
 2. - ;
 3. ;
 4. ;
 5. ;
 6. ;
 7. ;
 - 8.

1.2.

15 .

2.

307 20 44 411, 20 33 309

opstinagpetrov@yahoo.com,

20 39

3.

- :
, () ;
- ;
- 120 90 ;
- ;
- , , ,
1 ()
- -

4.

321.326 .

5.

6.

6.1.

()
(„ . 7/08; 139/08 64/09)

6.2.

7.

7.1.

7.2.

8.

8.1. 90 ,

8.2.

9. A

3 %

10.

/

/

/

11.

:

- () _____ 70
- _____ 15
- () _____ 15

12.

12.1. 12.04.2010 12,00

12.2.

12.3.

- ;
- ;
- “ ”

13.

12.04.2010

12,00

14.

13.1.

2000

100000000063095 -
724125

: 778014118163012,

13.2.

ој 03-341/6
16.02.2010 ина

,
с.р.